

Акциски план за имплементација на Програмата и стратегијата за развој (2025 – 2028) на Бреинстер Некст Скопје

Овој Акциски план ги операционализира стратешките цели дефинирани во „Програма и стратегија за развој на Бреинстер Некст Скопје (2025-2028)“. За секоја стратешка цел, планот утврдува конкретни активности, мерливи индикатори (KPIs), носители на одговорност и временска рамка за реализација.

Стратешка цел	Активност / Иницијатива	Очекувани резултати / KPIs	Носител на одговорност	Рок
СЦ 1: Унапредување на методологијата за учење и проширување на образовната понуда	1.1. Акредитација на нова студиска програма „Дигитален маркетинг“ на прв циклус студии	<ul style="list-style-type: none"> - Поднесена документација за акредитација. - Решение за акредитација на студиска програма на прв циклус студии (180 ЕКТС) по Дигитален маркетинг од Одбор за акредитација на високото образование (АКВО) - Решение за почеток со работа на студиска програма на прв циклус на студии (180 ЕКТС) по Дигитален маркетинг од Агенција за квалитет во високото образование - Распишување на Конкурс за 	Генерален менаџер, Директор, Наставнички совет, Студентско собрание	<ul style="list-style-type: none"> - Октомври 2025 - Февруари 2026 - Март 2026 - Мај 2026 - Октомври 2026

		<p>запишување на студенти на прв циклус студии во академската 2026/2027 година</p> <p>- Запишана прва генерација студенти на студиската програма на прв циклус студии (180 ЕКТС) по Дигитален маркетинг.</p>		
	<p>1.2. Реакредитација на студиската програма „Софтверско инженерство и иновации“</p>	<p>- Подготовка на Елаборат за реакредитација на прилагодената студиската програма согласно барањата на индустријата и најновиот развој на вештачката интелигенција.</p> <p>- Поднесена документација за реакредитација за на студиската програма</p> <p>- Решение за реакредитација на студиска програма на прв циклус студии (180 ЕКТС) по „Софтверско инженерство и иновации“</p> <p>- Решение за почеток</p>	<p>Академски координатор на студентската програма,</p> <p>Студентски координатор на студиската програма (Student Success),</p> <p>Генерален менаџер,</p> <p>Партнери од индустрија,</p> <p>Наставнички совет, Студентско собрание</p>	<p>- Мај 2026</p> <p>- Јуни 2026</p> <p>- Ноември 2026</p> <p>- Јануари 2027</p>

		со работа на студиска програма на прв циклус на студии (180 ЕКТС) по Софтверско инженерство и иновации од Агенција за квалитет во високото образование		
	1.3. Реакредитација на студиската програма „Примена на информациски технологии - Дигитален дизајн и интерактивни технологии“	<p>- Подготовка на Елаборат за реакредитација на прилагодена студиската програма на прв циклус студии по „Примена на информациски технологии - Дигитален дизајн и интерактивни технологии“ согласно барањата на индустријата и најновиот развој на вештачката интелигенција.</p> <p>- Поднесена документација за реакредитација на студиската програма „Примена на информациски технологии - Дигитален дизајн и интерактивни технологии“ на прв</p>	<p>Академски координатор на студентската програма,</p> <p>Студентски координатор на студиската програма (Student Success тим),</p> <p>Генерален менаџер,</p> <p>Партнери од индустрија,</p> <p>Наставнички совет, Студентско собрание</p>	<p>- Мај 2027</p> <p>- Јуни 2027</p> <p>- Ноември 2027</p> <p>- Јануари 2028</p>

		циклус студии		
--	--	---------------	--	--

		<p>програми.</p> <p>- Стапка на вработеност >90% во рок од 6 месеци по дипломирање.</p>	тим)	
СЦ 3: Интензивирање на интернационализацијата	3.1. Зголемување на мобилноста преку Еразмус+ програмата.	- Најмалку 5 појдовни мобилности (студенти и кадар) годишно.	Координатор за меѓународна соработка	Годишно
	3.2. Воспоставување на меѓународни партнерства.	- Склучени најмалку 10 нови договори за соработка со странски високообразовни институции.	Координатор за меѓународна соработка	Декември 2027
	3.3. Развој на предмети на англиски јазик.	- Најмалку 2 предмети на секоја од акредитираните студиските програми на прв циклус студии да се понудени на англиски јазик како прозорци на мобилност	Академски координатори	Декември 2027
СЦ 4: Врвно студентско искуство и Алумни заедница	4.1. Унапредување на работата на Student Success тимот.	<p>- Просечна стапка на задоволство на студентите од професорите +4,5 на скала од 1 до 5.</p> <p>- Просечна стапка на задоволство на студентите од</p>	Академски координатори, Студентски координатори (Student Success тим), Наставнички совет, Студенски	Континуирано

		<p>скала од 1 до 5.</p> <p>- Просечен NPS (net promoter score) - +9 на скала од 1 до 10.</p>		
	<p>4.2. Формално воспоставување на Алумни заедница.</p>	<p>- Креирање и ажурирање на база на податоци за алумни.</p> <p>- Вклучување на алумните во наставата како гостински предавачи и воспоставување и продлабочување на соработката со компаниите каде што се вработиле</p>	<p>Центар за кариера (Partnership тим), студентски координатори (Student Success тим)</p>	<p>Годишно пред почеток на академска година.</p>
<p>СЦ 5: Зајакнување на институционалните капацитети</p>	<p>5.1. Преселба во нов објект</p>	<p>- Идентификација на нов соодветен објект</p> <p>- Средување на просторот согласно бројот на студенти и плановите за раст</p>	<p>Административен координатор, Генерален менаџер</p>	<p>Септември 2026</p>
	<p>5.2. Учество и добивање на проекти од Еразмус програмата и другите донаторски програми</p>	<p>- Апликација на проекти во вредност од 1 милион евра на годишно ниво</p> <p>- Добиени проекти во вредност од 100 илјади евра на годишно ниво</p>	<p>Координатор за меѓународна соработка, Наставнички совет</p>	<p>Годишно</p>

	5.3. Консолидирање на организациската структура	<ul style="list-style-type: none"> - Зголемување на бројот на академски координатори на еден по програма - Мигрирање на тимот на Partnership од фирмата основач во Бреинстер Некст - Мигрирање на координаторот за меѓународна соработка од фирмата основач во Бреинстер Некст 	Административен координатор, Директор, Генерален менаџер	Декември 2025
СЦ 6: Целосна дигитализација и иновативни технологии	6.1. Надградба на LMS платформата I.Am.Next.	- Имплементирани најмалку 3 нови клучни функционалности	ИТ координатор, студентски координатори (Student Success тим)	Континуирано
	6.2. Обезбедување дигитална пристапност на сите материјали и платформи.	- 100% од новите наставни материјали се во достапен дигитален формат..	ИТ координатор, студентски координатори (Student Success тим)	Декември 2026
	6.3. Дигитализација на административни процеси.	- Сите административни услуги за студенти се достапни дигитално (со исклучок на оние услуги кои согласно релевантните законски и подзаконски акти мора да бидат во	Административен координатор, ИТ координатор	Септември 2027

		хартија)		
СЦ 7: Продолжување на програмата “Студирај сега, плаќај по дипломирање и вработување“	7.1 Продолжување со имплементација на програмата Студирај сега, плаќај по дипломирање и вработување заради досегашниот успех на програмата	- Имплементација на оваа програма на сите нови акредитирани студиски програми - Продолжување на програмата за досегашните програми и по нивната реакредитација	Директор, Генерален менаџер	Годишно

